

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 2, а во врска со член 28 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 март 2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

Во Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република северна Македонија“ бр.108/20 и 133/20), по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

- (1) По исклучок од член 6 од овој правилник во услови на зголемување или намалување на берзанските цени на нафтените деривати и/или на курсот на УСД доларот во однос на денарот, коишто ќе предизвикаат зголемување или намалување поголемо или еднакво на 2,00 денари/литар за моторни бензини, дизел гориво и масло за горење, односно 0,300 денари/килограм за мазут, во однос на соодветните цени утврдени во последната одлука за определување на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт, Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за нови највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.
- (2) Регулаторната комисија за енергетика врши пресметката на највисоките малопродажни цени секогаш кога се исполнети условите од став (1) на овој член.
- (3) Денот на примена на новите највисоки малопродажни цени е од 00:01 часот на наредниот ден од денот на влегувањето во сила на одлуката за определување на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.
- (4) Кога се исполнети условите од став (1) на овој член, за утврдување на средната дневна берзанска цена на нафтениот дериват *Fob Medi*, за *i*-тиот ден од пресметковниот период, се користат котациите објавени на Platt's European Marketscan за последните пет дена.

Член 2

Во членот 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) По исклучок од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика одржува седница секогаш кога се исполнети условите утврдени во член 6-а од овој правилник.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „ставовите (2) и (3)“, а зборот „ седумдневен “ се брише.

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „ставовите (2) и (3)“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 01-471/1
08.03.2022
С к о п ј е

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија**

Марко Бислимоски

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) е надлежна за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.

Со овој Правилник се уредува начинот на пресметка, објавување и примена на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт во Република Северна Македонија, кои ги применуваат трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт.

Како резултат на геополитичката состојба во изминатиов период дојде до драстичен раст на цените на нафтните деривати на светските берзи, а дополнително на тоа имаше и раст на курсот на доларот. Со цел да се обезбеди сигурност и стабилност на пазарот со нафтните деривати и да се заштитат потрошувачите од големи ценовни осцилации, Регулаторна комисија за енергетика одлучи да направи измена на Правилникот, на тој начин што ќе носи одлуки за утврдување на малопродажни цени соодветно на актуелните случувања на пазарот со нафта и нафтени деривати. Со измената се воведува нов член б-а, со кој се дефинира дека во услови на зголемување или намалување на берзанските цени на нафтните деривати и/или на курсот на УСД доларот во однос на денарот, коишто ќе предизвикаат зголемување или намалување поголемо или еднакво на 2,00 денар/литар за моторни бензини, дизел гориво и масло за горење, односно 0,300 денари/килограм за мазут, во однос на соодветните цени утврдени во последната одлука за определување на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесува одлука за нови малопродажни цени на нафтните деривати.

Во согласност со Деловникот за работа, Регулаторната комисија за енергетика на 7 март 2022 година одржа консултативен состанок со претставници на носителите на лиценци за трговија на големо со нафта и нафтени деривати, на која предмет на разгледување беше предлог - Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.

На состанокот беше заклучено дека е потребно да се промени пристапот на пресметка на утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтните деривати, согласно последните случувања на пазарот со нафта и нафтени деривати, со цел да се обезбеди стабилност во снабдувањето со нафтени деривати и да се заштитат потрошувачите од нагли промени на цените на нафтните деривати.